

Службен весник

на Република Македонија

Број 101

31 мај 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1895. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен Амбасадор на Република Македонија во Унгарија.....	2	1900. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес.....	4
1896. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини.....	2	1901. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведење.....	5
1897. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија ФАРМА МЕДИКА КАНАБИС ДОО Валандово.....	3	1902. Правилник за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства....	5
1898. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје.....	4	1903. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и дивни свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	7
1899. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицински помагала.....	4	Огласен дел	1-56

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1895.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО УНГАРИЈА****I**

Г. Игор Есмеров се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија, со седиште во Будимпешта.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Унгарија престанува заклучно со 30.06.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 75
30 мај 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1896.**

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ****Член 1**

Концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини се доделуваат во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на локалитетите за кои се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минерални суровини, потребно е да се доделат под концесија минералните суровини определени со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните суровини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесиите е вршење на детални геолошки истражувања на минерални суровини на следните локалитети:

- локалитет „Долно Поле“ с.Прибачево, Општина Кочани за минерална суровина - песок и чакал,
- локалитет „Орловец“ Општина Куманово за минерална суровина – песок и чакал и
- локалитет „Самаци“ Општина Брвеница за минерална суровина – минерална вода.

Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2477/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1897.

Врз основа на член 29-а, став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ФАРМА МЕДИКА КАНАБИС ДОО ВАЛАНДОВО

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство и трговија ФАРМА МЕДИКА КАНАБИС ДОО Валандово со бр.19-32/5 од 16.4.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5081/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1898.

Врз основа на член 9 - а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.5.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 32.000 литри еуродизел бс на Град Скопје.

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Град Скопје, а за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје за превоз на деца корисници на услугата од проектот за користење бесплатна услуга за одмор и рекреација на деца од семејство со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права за лето 2018 година.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на нафтните деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5254/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1899.**

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА, КАДАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицински помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/08).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3492/3

23 мај 2018 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филипче, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1900.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА - ВЕЛЕС

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес, број 02-393/2, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден 30.03.2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-5666/2
16 мај 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1901.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СО-
ЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ

1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. за згрижување деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение, број 01-1075/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 30.04.2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 10-6004/2
16 мај 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

1902.

Врз основа на член 130 став 9 од Законот за лекови-те и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија” бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОП-
РЕМАТА, КАДАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ ЗА
МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства.

Член 2

Специјализираната продавница за медицински средства (во натамошниот текст: специјализираната продавница) треба да има простории, односно простор со вкупна површина од најмалку 20 м², и тоа:

1. за продавање и издавање на медицински средства со површина од најмалку 10 м²,
2. за складирање и чување на медицинските средства со површина од најмалку 9 м² и
3. санитарен јазол.

Просториите, односно просторот од став 1 точки 1 и 2 на овој член треба да бидат физички одвоени од просторот во кои се продаваат, складираат или чуваат други видови на производи кои би можеле да влијаат на квалитетот на медицинските средства.

По исклучок од став 1 на овој член, специјализираната продавница - оптика треба да има простор со вкупна површина од најмалку 12 м².

По исклучок од став 1 на овој член, ако специјализираната продавница е сместена во објект на трговски центар, може да се користи санитарниот јазол кој се наоѓа во состав на трговскиот центар.

Член 3

Просториите, односно просторот од член 2 од овој правилник треба да бидат сместени во објект кој е наменет за деловен простор и кој е поврзан на комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и друго).

Член 4

Просториите, односно просторот во специјализираната продавница треба да бидат функционално поврзани за да се овозможи непречена работа, како и прием, сместување, чување и продажба, односно издавање на медицински средства.

Член 5

Просториите во специјализираната продавница треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да се изградени од цврст материјал и да се градежно-технички погодни за промет на мало со медицински средства, со сидови, тавани и подови со мазни површини и изработени од материјал што не е подложен на пукање и осипување;

2. да се осветлени со природна, односно електрична светлина, да е овозможено проветрување, да има воспоставено услови според декларираните услови за чување на медицинските средства;

3. со распоредот на опремата да ги задоволуваат потребите за непречено вршење на работата во специјализираната продавница без ризик и можност за замена и мешање на медицинските средства со други производи.

Просториите од став 1 на овој член треба редовно да бидат чистени и дезинфицирани.

Во просториите од став 1 на овој член на видно место треба да биде истакнат знак за забрането пушење, земање храна или пијалоци, како и други видови на забрани кои можат да влијаат на хигиенските услови во специјализираната продавница.

Член 6

Специјализираната продавница треба да има опрема со рафтови, полица и фрижидер за прописно чување и сместување на медицинските средства, во согласност со декларираните услови за чување, како и за продажба и издавање на медицинските средства.

Опремата во специјализираната продавница треба да биде таква што ќе обезбеди сигурно чување кое ќе оневозможи самопослужување со медицинските средства од страна на корисникот – пациентот.

По исклучок од став 2 на овој член, во специјализираната продавница - оптика може да му се овозможи на корисникот – пациентот самопослужување со медицинските средства од класа I.

Член 7

Специјализираната продавница треба да има вработено на неопределено време:

1. најмалку едно лице одговорно за промет на мало со медицински средства класа I, II-а и II-б (само контактни леки) – со најмалку средно образование, зависно од категоријата на медицинските средства, и/или

2. најмалку едно лице одговорно за промет на мало со медицински средства класа II-б и III, како и активни имплантбилни ин витро дијагностички медицински средства – со високо образование од областа на медицината, фармацијата, или стоматологijата зависно од категоријата на медицинските средства, како и најмалку три години работно искуство во областа.

Член 8

Специјализираната продавница, покрај лицата од член 7 од овој правилник, може да има и други вработени лица за вршење на дејноста промет на мало со медицински средства со завршено најмалку средно образование и/или завршена дополнителна обука во зависност од класата и категоријата на медицинските средства кои се продаваат, односно издаваат во специјализираната продавница.

Член 9

За запишување во регистарот на специјализирани продавници за медицински средства се поднесува барање со основни податоци за подносителот на барањето (назив и седиште на правното лице, адреса на објект)

тот/просториите/просторот во кој ќе се врши промет на мало со медицински средства, телефон за контакт), кон кое се приложува следната документација:

1. доказ за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија;
2. имотен лист како доказ за сопственост на објектот и утврдување на правниот статус на објектот во кој се врши промет на мало со медицинските средства;
3. договор за закуп на објектот доколку објектот не е во сопственост на подносителот на барањето;
4. документи за вработениот стручен кадар:
 - диплома за завршено средно или високо образование,
 - доказ за положен стручен испит,
 - договор за работа,
 - образец М1/М2 од Агенцијата за вработување на Република Македонија;
5. список на медицински средства кои ќе се продаваат, односно издаваат во специјализираната продавница;
6. изјава за точност на податоците во барањето и од документацијата и
7. доказ за платена административна такса и платени надоместоци.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-3252/3
18 април 2018 година
Скопје

Директор,
м-р фарм. **Роберт Бекпирски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1903.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17 и 79/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1733/2
28 мај 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 4

1. Италија
Следните области во Италија:
Сите области на Сардинија.
2. Република Чешка
Регионот Zlin.
3. Романија
Регионот Satu-Mare.
4. Унгарија
Следните области во Унгарија:
- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018101